

Papazoski and Mishev Law Firm



Independent law firm
in cooperation with PwC

Правно известување

Нов Правилник за безбедност на обработката на лични податоци со рок за усогласување до 1 јули 2025 година.

На 25 декември 2024 година, Агенцијата за заштита на личните податоци донесе нов Правилник за безбедност на обработката на личните податоци, воведувајќи детални насоки и барања во врска со безбедноста на личните податоци.

Промени и барања:

- **Воспоставување и документација на информацискиот систем:** Контролорите се обврзани да подготват и одржуваат сеопфатна документација за сите информациски системи кои обработуваат лични податоци. Ова вклучува:
 - Дефинирање на целите на обработката.
 - Мапирање и документирање на секоја активност за обработка на лични податоци.
 - Снимање на техничките спецификации на системот.
- **Одржување и ажурирање на информацискиот систем:** Правилникот налага тековен преглед и ажурирање на информациските системи, особено фокусирајќи се на:
 - Технички и организациски мерки се користат за да се обезбеди безбедност на податоците.
 - Обезбедување на усогласеност со правилникот од страна на трети лица одговорни за одржување на системот.
- **Меѓународен пренос на податоци:** Преносот на лични податоци во трети земји е ограничен на трансфери кои се во согласност со прописите за заштита на податоци на Република Македонија, нагласувајќи ја потребата од темелни проценки на сите меѓународни трансфери на податоци.

- 
- **Документиран систем за заштита на податоци:** Контролорите се обврзани да воспостават и одржуваат сеопфатен, документиран систем за заштита на податоците, кој мора да биде:
 - Пропорционален на природата, обемот и ризиците поврзани со активностите за обработка на податоци.
 - Вклучување на технички и организациски мерки за гарантирање на целите за безбедност на податоците.
 - **Проактивно управување со ризик:** Клучен аспект на правилникот е обврската на контролорите да спроведат:
 - Редовни и документираны оценки на ризикот, земајќи го во предвид широк спектар на закани за безбедноста на податоците, вклучувајќи неовластен пристап, загуба на податоци и незаконска промена на податоците.
 - Спроведување на соодветни технички и организациски мерки за решавање на идентификуваните ризици.
 - Правилникот вклучува два прилози: Прилог 1: Детали за методологијата за спроведување на оценката на ризикот и Прилог 2: Ги дефинира целите за заштита на податоците, потенцијалните закани и потребните безбедносни мерки.
 - **Понатаму, Агенцијата воведе измени и дополнувања на Правилникот за начинот на пријавување на нарушување на безбедноста на личните податоци, со додавање на нова обврска за компаниите за:**
 - Документирање на форензичките истраги или експертски испитувања поврзани со нарушување на безбедноста на податоците со број и датум, како и резултатите од таквите истраги и испитувања.
 - Казните кои можат да бидат изречени во случај на утврдени прекршоци остануваат исти, до 4% од вкупниот годишен приход на компанијата реализиран во деловната година пред годината во која е извршен прекршокот.

Адвокатското друштво Папазоски и Мишев може да ви обезбеди:

Поддршка во вршење на GAP анализи за нови и постоечки клиенти за обврските од правилникот.

Подготовка на целосна документација за новите обврски од правилникот;

Поддршка на офицерот за заштита на податоците за обврските од правилникот;

За повеќе детали, контактирајте не на контактите на Адвокатското друштво Папазоски и Мишев или на лицата наведени подолу во делот за контакти.

Контактирајте го нашиот тим

Билјана Волческа Аческа
Постар соработник, Офицер за ЗЛП,
Консултант за заштита на податоци



biljana.volcheska@pwc.com

Иван Мишев
Адвокат



ivan.mishev@pwc.com

Legal Disclaimer: The material contained in this alert is provided for general information purposes only and does not contain a comprehensive analysis of each item described. Before taking (or not taking) any action, readers should seek professional advice specific to their situation. No liability is accepted for acts or omissions taken in reliance upon the contents of this alert.

© 2022 Papazoski and Mishev Law Firm, Independent Law Firm in cooperation with PwC. All rights reserved.